

## СФО1 - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти				
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4	Проект 5
Создавање на услови за локален развој преку развој на инфраструктура, развој на мали и средни претпријатија и привлекување на инвеститори	1	Изработка и ревизија на урбанистичките планови	Утврдување на локација за индустриска зона	Изработка на урбанистички планови	Ревизија и ажурирање на постојаните урбанистички планови	Изработка и усвојување на ГУП на град Крива Паланка	Изработка и усвојување на ДУП на град Крива Паланка (десен брег)
	2	Изградба и уредување на технолошки зони и паркови	Уредување на комплекс за занаетчиски дејности(стари занаети и ракотворби)	Изградба и уредување на технолошки зони	Изградба и уредување на технолошки паркови		
	3	Изработка на техничка документација, реконструкција на постоечките и изградба на нови улици, локални и регионални патишта	Изработка на техничка документација	Реконструкција на постоечките и изградба на нови улици, локални и регионални патишта			
	4	Пазари	Изградба на сточен пазар	Покривање на постојаниот зелен пазар со изградба на уште едно ниво за деловен простор			
Создавање поволна бизнис клима преку подобрување на конкурентноста на локалното производство со искористување на географската положба	1	Формирање на Фонд за развој на општината	Обезбедување на постојани финансиски средства за работа на фондот				
	2	Брендирање на локалните производи	Изработка на листа на локални производи за брендирање				
	3	Создавање на регионална прекугранична бизнис мрежа	Формирање на асоцијации, кластер и други мрежи за истородни економски дејности за североисточен регион	Формирање на асоцијации, кластер и други мрежи за истородни економски дејности за прекуграничен регион	Формирање на асоцијации, кластер и други мрежи за истородни економски дејности за микро регион		
Поддршка на занаетчиските дејности и семејните бизниси преку стимулативни политики од страна на локалната власт	1	Стимулативни политики од страна на локалната власт за поддршка и развој на занаетчиски дејности и семејни бизниси	Олеснителни околности за регистрирање на занаетчиски дејности и семејните бизниси	Даночни и други финансиски олеснувања кои се во надлежност на локалната власт			
Иницијативи за искористување на потенцијали на општината	1	Изработка на физибилити студиите	Изработка на физибилити студии за искористување на природните ресурси	Изработка на физибилити студии за искористување на обновливата енергија	Изработка на физибилити студија за заштита на животната средина		

## СФО1 - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти				
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4	Проект 5
Изготвува програма за профитабилни и вложувања преку и на природните ресурси кои ги поседуваат	2	Промоција и поттикнување на Јавното Приватно Партнерство-ЈПП	Изготвување на стратегија за развој на ЈПП	Обуки за јакнење на капацитетите на локалната администрација и бизнис секторот			

## СФО 2-ТУРИЗАМ

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти			
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
Создавање на услови за одржлив развој на туризмот	1	Уредување и утврдување на локалните туристички зони	Изработка на урбанистички план, физибилити студија, генерален и детален урбанистички план	Усогласување на националните со локалните просторни планови	Изработка на техничка документација за градба на објекти по извршено зонирање и утврдување на локации за конкретни туристички дејности	Уредување и адаптација на етно село
	2	Поттикнување и афирмација на јавно-приватно партнерство за развој на туризмот	Организирање на обуки од експерти од областа на туризмот и претприемаштвото	Организирање на студиски патувања и користење на позитивни практики		
Интензивирање на прекугранична и регионална соработка помеѓу актерите од туристичкиот сектор	1	Формирање и одржување на заеднички тела за поддршка на развој на туризмот	Прекугранично здружување во регионална асоцијација за создавање на микрорегион "Осогово"	Соработка и афирмација на асоцијацијата за регионален развој „Осогово“	Интензивирање на соработка со партнерите од североисточниот и прекуграничниот регион	
	2	Креирање и одржување на конкретни заеднички туристички продукти	Развој и афирмација на следните видови туризам: селски или рурален, планински (летен и зимски), еко, транзитен, религиозен, културно-историски, волонтуризам и други алтернативни форми на туризам	Креирање на заедничка регионална и прекугранична туристичка понуда	Организирање заеднички регионални и прекугранични манифестации	
	3	Иницирање и промовирање на нови регионални и прекугранични партнерства и соработки (проширување на регионот)	Иницирање и воспоставување на регионални и прекугранични партнерства со општини од регионот и општини од други земји	Поддршка и афирмација на сите форми на локална, регионална и прекугранична соработка	Институционално поврзување со општини од соседните региони, прекуграничните региони и општини со слични потенцијали од соседните држави	
Кривоаланечкиот регион да се позиционира како регион со модерна инфраструктура која ќе овозможи лесен, брз и ефикасен пристап до сите туристички дестинации	1	Изградба на комунална и друга потребна инфраструктура	Изградба на пристапни патишта, водовод, канализација, електрификација, телекомуникациски врски на поедини зони и локалитети			
	2	Изградба на соодветна туристичка инфраструктура	Поставување на туристичка сигнализација (информативни и патоказни табели од Општината и регионот, обележување на патеки	Изградба и уредување на патеки		
Организиран и проектно ориентиран пристап за аплицирање до странски фондови	1	Континуирано градење на капацитетите на човечките ресурси одговорни за развој на туризмот	Организирање на обуки за користење на странски фондови	Организирање на студиски патувања		

## СФО 2-ТУРИЗАМ

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти			
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
Развој на маркетинг иницијативи засновани на туристичките јаки страни и можностите што го нудат природните ресурси и традиционалните вредности на заедницата	1	Промоција на регионот	Мулти - медиска промоција	Организирање на промотивни настани и манифестации		

СФО 3-РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти		
			Проект 1	Проект 2	Проект 3
Подобрување на условите за живот во руралните средини преку изградба на инфраструктура во функција на руралниот развој	1	Подобрување на патна инфраструктура во рурални средини	Реконструкција на постоечка патна инфраструктура во рурални средини	Изградба на нова патна инфраструктура во рурални средини	
	2	Изградба на водоводни системи ,системи за наводнување и акумулации во руралните средини	Реконструкција на водоводни системи во рурални средини	Изградба на водоводни системи, системи за наводнување во рурални средини	Изградба на акумулации и брани во општината
	3	Реконструкција и пренамена на училишните згради и задружни домови	Изработка на студија за искористување на училишните згради и задружни домови		
Подобрување на конкурентноста на земјоделските производи преку поддршка на еколошкото производство со искористување на фондовите за развој на земјоделството	1	Едукација на населението за искористување на фондовите за развој на земјоделството	Обука и едукација за искористување на ЕУ фондовите	Обука и едукација за примена на ЕУ стандардите	
	2	Едукација на населението за еколошко и органско производство	Обука и едукација на населението за начините и можностите за еколошко и органско производство		
Искористење на шумските плодови и лековити растенија	1	Катастар за расположливиот биодиверзитет на регионот	Истражување и изработка на катастар за расположливиот биодиверзитет на регионот		
	2	Оддржливо користење на шумските плодови и лековитите растенија	Обуки и едукација за правилна експлоатација на шумски плодови и лековити растенија	Изградба на преработувачки капацитети	

СФО 4-ОБРАЗОВАНИЕ ,СПОРТ И КУЛТУРА

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти				
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4	Проект 5
Подобрување на ефективността и ефикасноста на воспитно-образовниот процес преку модернизација на образованието	1	Подобрување на училишната инфраструктура	Реконструкција на ОУ Јоаким Крчовски	Реконструкција на ОУ Илинден	Реконструкција на СОУ Горче Петров	Реконструкција на ОУД Боро Менков	Реконструкција на ОУД ОУДГ Иво Рибар Лола
	2	Континуирана обука на наставниот кадар	Обука за тимска работа	Обука за имплементација на информатичка технологија			
	3	Обезбедување на преквалификација на работната сила за потребите на пазарот на трудот	Курсеви за дефицитарни и профитабилни струки	Образование за возрасни	Преквалификација на невработени		
Создавање на услови за развој на спортот преку изградба и менаџирање на спортски објекти	1	Изградба на објекти за спорт и рекреација	Изградба , реконструкција и модернизација на објекти за спорт и рекреација	Изградба, реконструкција и модернизација на училишни спортски објекти и терени	Формирање на Спортско рекреативен центар		
	2	Поддршка на спортот и спортските клубови	Здружување на клубови од истородни спортови	Формирање на асоцијации			
Збогатување на културната понуда преку институционален развој на локалните културни установи	1	Заштита и презентација на локалното културно историско наследство	Заштита и валоризација на етнолошкото материјално и духовно наследство во регионот	Заштита и валоризација на археолошкото, историско и архитектонско наследство во регионот	Изработка на Кривопаланечки сувенир		
	2	Изградба,реконструкција , модернизација и институционален развој на локалните културни установи	Изградба на локални културни установи	Реконструкција и модернизација на локални културни установи	Институционален развој на постојаните и новите културни установи		

СФО 5-ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти			
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
Постојан мониторинг на состојбата на медиумите на животната средина	1	Воспоставување на институционален мониторинг на медиумите на животната средина	Формирање на одделение за заштита и унапредување на животната средина	Опремување на локална лабораторија за мониторинг на медиумите на животната средина		
Обезбедување доволни количества на здравствено исправна вода за пиење и чиста вода за наводнување	1	Обезбедување квалитетно водоснабдување	Опремување на лабораторија за анализа на вода за пиење	Изградба на водоснабдителен систем за висока зона -лев брег		
	2	Менаџирање на зафатите на води и постоечките и новите водоводи	Изработка на катастар за подземни и површински води	Превземање на водоснабдителните системи од овластени правни лица		
	3	Изградба на хидро акумулации за вода за пиење и наводнување	Изградба на акумулација на Станечка река			
Третман на отпадни води и изградба на комунална инфраструктура		Третман на отпадни и атмосферски води	Изградба на канализациона мрежа	Доизградба на колекторски систем	Изградба на пречистителна станица	Изработка на документација за атмосферска канализација
Намалување на загаденоста на воздухот	1	Користење на алтернативни видови на енергија	Физибилити студии за користење на алтернативни видови на енергија	Поттикнување на населението за користење на алтернативни видови на енергија.	Изградба на мини хидроцентрали	
	2	Гасификација	Изградба на примарна и секундарна гасификациона мрежа			
	3	Одржливо обновување на шумскиот фонд	Формирање на расадник за листопадни и зимзелени дрва			
Третман на отпад	1	Организирано собирање и селектирање на цврстиот отпад во сите населени места	Набавка на возила за собирање на отпад	Набавка на садови за отпад	Набавка на типски садови за селекција на отпад	
	2	Квалитетно депонирање и рециклирање на отпадот	Проект за регионална депонија	Рекултивација и затварање на постоечката депонија	Обезбедување и уредување на простор за депонирање на инертен отпад	
Подигање на нивото на еколошката свест и култура кај граѓаните во доменот на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата	1	Едукација и информирање на населението за заштита на животната средина	Информирање на населението за законските регулативи за заштита на животната средина	Едукација на населението за законските регулативи за заштита на животната средина		

СФО 5-ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти			
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
Подбрување на условите на заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра и условите на единицата за противпожарната заштита	1	Планирање на заштита и спасување	Донесување на План за заштита и спасување			
	2	Опременување и модернизација	Опременување со материјално технички средства и опрема на просторните сили за заштита и спасување	Модернизација и доопременување на територијално противпожарна единица со материјално технички средства и опрема		
	3	Стручно доусовршување	Едукација и обука на населението и подигнување на противпожарна култура	Организирање, опременување и обука на доброволни противпожарни екипи и друштва		



СФО 6-СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти			
			Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
Обезбедување на услови за институционална и вонинституционална социјална заштита на лица кои се наоѓаат во положба на социјален ризик преку изградба на соодветна социјална инфраструктура	1	Создавање на услови за згрижување на стари и изнемоштени лица	Формирање и функционирање на сервисни служби за домашна нега и помош на стари и изнемоштени лица во градски и рурални средини	Набавка на моторно возило за функционирање на сервисните служби	Изградба на дом за стари и изнемоштени лица во Крива Паланка за потребите на Општините Крива Паланка и Ранковце	Опремување на домот за стари лица (опрема и кадри)
	2	Создавање на услови за прифаќање на деца без родителска грижа после 18 година	Изградба на станови за живеење за деца без родителска грижа по престанок на институционално сместување			
	3	Создавање на услови за згрижување на лица кои се наоѓаат во положба на социјален ризик	Изградба на мал групен дом за деца без родителска грижа	Изградба на мал групен дом за лица со интелектуална попреченост	Формирање на дневен центар за лица душевно болни во ремисија	
Подобрување на здравствената состојба на населението преку развивање на превентивната здравствена заштита	1	Создавање на услови за квалитетна и навремена здравствена заштита				

СФО 7-ЛОКАЛНО УПРАВУВАЊЕ, ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Стратегиски Цели	Бр.	Конкретни Цели	Програми/Проекти		
			Проект 1	Проект 2	Проект 3
Создавање на можности на граѓаните и НВО да учествуваат во процесот на донесување на одлуки на локално ниво	1	<i>Непосредно учество на граѓанските организации во креирање политики на локално ниво</i>	Креирање на политика за партнерство	Развој и промоција на волонтеризмот	
	2	<i>Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации</i>	Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации	Утврдување на надлежностите кои се погодни за делегирање	
Обезбедување на квалитетно информирање на граѓаните	1	<i>Поддршка на различни форми на локално информирање</i>	Креирање на политики за квалитетно информирање на граѓаните		
Имплементација на информатичката и комуникациската технологија на локално ниво	1	<i>Е-Општина</i>	Е-Совет	Примена на ИКТ во работата на Локалната самоуправа	Формирање на ИКТ точки во МЗ

## Дефиниција на Мерката

### Чекор 1: Дефинирање на мерката за секоја стратегиска цел:

Конкретна Цел =>

Мерка која ќе се користи =>

Опис на Мерката =>

Мерна Единица (EUR, %, итн.)

Фреквенција на Мерење => \_\_\_ Месечно \_\_\_ Квартално \_\_\_ Годишно \_\_\_ Друго


### Чекор 2: Дефинирање на изворите за мерењето:

<input type="checkbox"/>	Внатрешни документи/Извештаи	Definira
<input type="checkbox"/>	Надворешни документи/Извештаи	
<input type="checkbox"/>	Специјални студии	
<input type="checkbox"/>	Програми	
<input type="checkbox"/>	Бази на податоци	
<input type="checkbox"/>	Друго _____	

### Чекор 3: Дефинирање на тоа како мерењето е направено и како се известува за истото

Потребни Пресметки: \_\_\_\_\_

Претпоставки во Пресметките: \_\_\_\_\_

Расположивост на Податоците:

<input type="checkbox"/>	Тековно се на Располагање
<input type="checkbox"/>	Бара одредено истражување
<input type="checkbox"/>	Бара детално истражување
<input type="checkbox"/>	Не се на располагање

